

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Општина Ѓорче Петров спроведува Јавна анкета и Јавна презентација на ДУП Градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров – Скопје, согласно Стручното мислење од Комисијата за урбанизам на Општина Ѓорче Петров.

1.	Вид на урбанистички план:	<b>Предлог на ДУП Градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров, Скопје</b>
2.	Граници на плански опфат со површина од 13,169 ха.	<p>Планскиот опфат на ДУП за градска четврт СЗ 05 Блок СЗ 05.01, е со следните граници на плански опфат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на северозапад се движи по осовината на собирната улица „Бр. 1“, планирана со ГУП на Град Скопје 2012–2022;</li> <li>- на југозапад се движи по осовината на собирна улица „Лука Геров“, планирана со ГУП на Град Скопје 2012–2022;</li> <li>- на југоисток се движи по осовината на Новопланирана сервисна Улица „Тиранска“, планирана со Урбанистичкиот план за Четврт СЗ 05 (плански период 2014–2022) и</li> <li>- на североисток се движи по осовината на собирна улица „Шар Планина“, планирана со ГУП на Град Скопје 2012–2022.</li> </ul> <p>Вкупната површина на планскиот опфат, што ќе се применува при изработка на Деталниот урбанистички план Градска четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01, Општина Ѓорче Петров - Скопје, изнесува 13,169 ха, вклучувајќи ја и површината помеѓу регулационите линии одредени со ГУП на Град Скопје, РПЧ за четврт СЗ 05, Блок СЗ 05.01 и површината до осовините на сообраќајниците.</p>
3.	Место на излагање:	<b>Дом на култура Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров</b>
4.	Период на излагање:	<b>од 08 до 16 часот, секој работен ден од 10.03 до 30.03.2022 год.</b>

**Податоци за граѓани и правни лица кои даваат забелешки:**  
(пополнува физичко или правно лице)

5.	<b>физичко или правно лице</b> (име и презиме, или назив на правното лице)	
6.	Адреса:	
7.	Број на телефон за контакт	
8.	Адреса на објектот, катастарска парцела, број на градежна парцела од планот или опис за местоположба на парцелата за која се однесува забелешката:	

**Забелешка:**

Дата

М.П.  
(за правни лица)

Своерачен потпис

---

---